

Објавено од Administrator

Понеделник, 18 Октомври 2021 08:45 -


---



Библиотеките во предизвикувачки времиња нудат значајна поврзаност и нови пристапи кон дизајнот на библиотеката!

Вториот форум на библиотечна унија на земјите од Централна и Источна Европа и Кина се одржа во Скопје од 13 - 14 октомври 2021 год. во ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“. Форумот го поздравил и поддржал значајни личности од политичкиот живот, министри за култура на Н.Р.Кина и Р.С. Македонија, амбасадор на Н.Р. Кина во Р.С. Македонија како и претседател на ИФЛА Барбара Лисон.

НУУБ „Св. Климент Охридски“ е членка на „Библиотечна унија на земјите од ЦИЕ од 2018 година кога беше одржан Првиот Форум на унијата во градот Ханџу НР Кина, во Градската библиотека каде се наоѓа и Секретаријатот на Библиотечната унија. Потпишувањето на Декларацијата на унијата за меѓусебна соработка на библиотеките резултирало со извонредни достигнувања во различни области во кои културната размена одигра важна улога во консолидацијата на традиционалното пријателство и зајакнување на меѓусебното разбирање на земјите учесници. Во областа на библиотечното работење се разменаа искуства од областа на заштита на културното наследство, техники и начини за конзервација на старите ракописи, авторското право и современи начини за анимација на корисниците а темите на годинашниот форум се однесуваа на интеграцијата на библиотеките во пост-пандемски услови за работа, развој на иновативните сервиси и т.н. „паметни“ библиотеки, развој на библиотечното работење помеѓу традиционалното и дигитално доба, со посебен осврт на технолошки достигнувања и трендови во дигитализацијата поврзани со научни сознанија и иновации во заштита на старите ракописи. Форумот се реферирало и на темите од областа на промоција на читањето и библиотечни терапии како своевиден излез од психолошките ефекти од рестриktivните мерки во времето на пандемијата. На покана од организаторот м-р Јелена Петровска го водеше Првиот модул на Форумот на тема „Интеграција на библиотеките во пост-пандемска ера. Што е следно?“



Одржани се и две работилници од Р.Србија предавач Мирољуб Стојановиќ на тема „Дигитална библиотека – Омека-Агрегатор“ со детални упатства за користење на бесплатни алатки за дигитализација и Мирко Марковиќ „Облици и методи на дигиталните комуникации – социјални мрежи и БИБЛИОНИЦА“. Работилниците беа инспиративни и високо професионални со што допринесоа за едукација на библиотекарите и отворање на поле за меѓусебна соработка и развој на идни библиотечни проекти.

Заклучок на овој многу значаен собир се однесува на иднината на Библиотечната Унија, на меѓусебната соработка и размена на библиотекари. Се донесе и нов Акционен план за работа за период 2022/23, со мапирање на професионалните потреби, умрежување, размена на дигитални содржини, чување и презентација на културните вредности помеѓу членките.

м-р Јелена Петровска, програмски раководител